



I. Лични податоци:

Име и презиме	Мирослав Димитриески
Звање	Ред. проф. – научен советник
Позиција	Зам. директор - Научен институт за тутун – Прилеп (2012-2020)
Адреса	Ул. "Кичевска" бб
Тел./факс	++389048/412760 моб. 071 782 326
e-mail	miroslavdimitrieski@yahoo.com

Датум и место на раѓање: 01. 06. 1954 год. с.Дреновци -Прилеп

II. Образование :

Докторски студии (1995):

- Земјоделски факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Скопје,
Доктор по земјоделски науки, (Област: Генетика и селекција);

Последипломски студии (1990):

- Земјоделски факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"- Скопје,
Магистер по земјоделски науки (Група- Генетика и селекција на растенијата);

Додипломски студии (1979):

-Земјоделски факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Скопје,
Дипломиран инженер – агроном (поледелска насока).

III. Професионален ангажман:

- Научен советник во 2005
- Виш научен соработник во 1999 година
- Научен соработник во 1996 година
- во звањето асистент истражувач избран во 1986 год.,
- во звањето помлад асистент избран во 1982 год.
- Во Институтот за тутун - Прилеп, работи од 1981 година до сега, во Одделението за генетика, селекција и семеконтрола.

-Наставно - образовна дејност

Покрај редовната научноистражувачка работа, од 1998 година активно е ангажиран и во наставната работа на последипломските студии во Научниот институт за тутун - Прилеп, кога е избран во звањето доцент

Од 2008 година е избран во звањето редовен професор, а сега е активно ангажиран на студиските програми од втор и трет циклус на студии во Научниот институт за тутун, како еден од

предметните наставници по следниве предмети: “Генетика и селекција на тутунот”, “Типови и сорти на тутун” (втор циклус на студи студиска програма **Производство на тутун**, едногодишни студии); “Организација на производството на ориенталски тутун”, “Примена на законската регулатива во процесите на производството, прометот и откупот на тутунот” (втор циклус на студи студиска програма **Агроменаџмент во тутунското стопанство**, едногодишни студии); “Одбрани поглавја од генетика и селекција на тутунот” и “Облагородување на тутунот” (трет циклус на студи студиска програма **Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун**). Досега, учествувал во комисији за давање подобност на докторски дисертации кај шест кандидати, а како член на комисија за оценка и одбрана на докторски дисертации бил кај осум кандидати. Исто така, ментор е на една одбранета докторска дисертација и три одбранети магистерски теми од областа на генетиката и селекцијата на тутунот. Воедно, бил и член на Комисијата за самовалуација при Институтот за тутун - Прилеп.

-Раководител на втор циклус на студии на студиската програма Производство на тутун при НИТП.

-Раководител на Одделението за генетика, селекција и семеконтрола (1996-2001)

- Член и претседател на комисијата за полагање на лиценци за проценители на тутун при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија (1997-2006).

-Член и претседател на комисијата за верификација на мостри за откуп на тутун (1994-2006), како и од 2013 - 2019 при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија).

-Член на Работната група при МЗШВ за изработка на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), како и член на работната група за изработка на подзаконските акти кои произлегуваат од овој Закон.

-Член на Работната група при МЗШВ за изработка на Стратегија за производство на тутун за период 2020-2026 година со акционен план.

- Останати ангажмани: претседател на Синдикалната организација на Институтот, член на Сенатот и член на Комисијата за наставнонаучни прашања на Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола, член на друштвото за физиологија на растенијата на Р. Македонија, член на Друштвото за наука и уметност - Прилеп и др.

Од 2013 година до сега е претседател на здружението на производителите на тутун и производи од тутун при Стопанската комора на Р.С. Македонија.

- Научно - истражувачка дејност

- Прв автор на шест новосоздадени и признати ориенталски сорти тутун од типовите **прилеп** и **јака** (од кои сортата **Прилеп 66 9** во последната декада е најзастапена сорта во вкупното производство на тутун во Р.С.М., а во периодот на последните пет години учествува со над 93%), како и на две сорти кои се во постапка на признавање, а учесник е како равноправен автор во создавањето на уште шест признати сорти тутун.

- Со научни и стручни трудови (сам или во соработка со други автори) има учествувано на симпозиумите за тутун одржани во Република Македонија (1984, 1986, 1988, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999 и 2002 година), како и на I и II Конгрес на биолозите во 1996 и 1998 година, I Конгрес за заштита на растенијата 2005 год.

Исто така, има презентирани трудови и во странство и тоа на конгресот на Конгрес на CORESTA, 1994 - Harare (Zimbabwe), II^{vo} Југословенско советување, 1995 - Ниш (СРЈ), CORESTA 1997, Монте (Швајцарија); 1998 Брајтон (Англија), Балканска конференција во Р. Бугарија, Сандански 1996 год.; "Ден на вишната", 1997, во Пролом Бања; 3 Југословенски симпозиум на прехранбената технологија, 1998 во Белград (СРЈ); II Балканска научна конференција - Пловдив 2002; Букурешт (CORESTA 2003), III Јубилејна научна конференција, Пловдив 2004; 9 Хрватски биолошки конгрес, Ровињ 2006; 70 годишнина на Институтот за заштита на растенијата,

Костинброд 2006; 44 Хрватски и 4 меѓународни симпозиј агронома, Опатија 2009, 45 Хрватски и 5 меѓународни симпозиј агронома, Опатија 2010, 49 Хрватски и 9 меѓународни симпозиј агронома, Опатија 2014; Втора балканска конференција за биологија, Пловдив, Бугарија 2010; IV Конгрес на Друштвото на генетичари на Србија, Тара 2009; CORESTA Конгрес Ровинј, Хрватска 2009; CORESTA Конгрес Brufo di Torgiano, Италија 2013; Proceedings of X jubilee national scientific conference with international participation. Ecology and health. 5 June Plovdiv, Bugaria 2014; The 24th International scientific Conference. 5-6 June, Stara Zagora, Bulgaria 2014; Agribalkan , Balkan agricultural congress, 8-11.09.2014, Edirne – Turkey; Юбилейна меѓународна научна конференција 70 години институт по тютюна и тютюневите изделия-Пловдив-(2014); CORESTA Meeting , Izmir Turkey -2015; XI national scientific conference with internacional participation ecology and helth 2016 , Plovdiv. 16-18 May ; 2nd International Balkan Agricultural Congress in Tekirdağ, Turkey, CORESTA congress in Berlin,9-13 Oktober 2016; Medunarodni znanstveno- strucni skup “Duhan u Bosni I Hercegovini,- jucer , danas i sutra, Mostar 2 i 3 listopad 2017; World Conference on Sustainable Life Sciences (WOCOLS 2019) - Budapest, Hungary on June 30- July 07, 2019 и др.

- Како главен истражувач е на 5 реализирани научно-истражувачки проекти финансирани од МОН и МЗШВ, а како сениор експерт е ангажиран во проектот “Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор” - реализиран од страна на МЗШВ, а финансиран од ЕУ (2018-2019). Исто така како истражувач е уште на 10 реализирани проекти, финансирани од МОН, МЗШВ и СОЗТ - Југотутун.

- Во досегашната работа како автор и коавтор има објавено и соопштено **132 научни трудови**, воедно е еден од авторите на: Практикумот по генетика, селекција и семеконтрола (2004), Тутунската карта на Р. Македонија (1988), како и на Библиографијата на Научниот институт за тутун (2014).